

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

**РЕШЕНИЕ**

За прогласување на Завршна сметка на Општина Илинден за 2008 година со Арх. Број 07-316/2 од 23.02.2009 година.

Се прогласува Завршната сметка на Општина Илинден за 2008 година со Арх. Број 07-316/2 од 23.02.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 23.02. 2009 година.

Архив. Број 08-396/1  
Од 24.02. 2009 год.

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р.

Предлагач: Градоначалник на ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Дипл.маш.инж. Жика Стојановски  
Изготвувач: Одделение за финансирање и буџет  
Преставник: Дипл.економист Сашо Саздовски

**ЗАВРШНА СМЕТКА**

**НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2008 ГОДИНА**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина Илинден ("Службен гласник на Општина Илинден бр.2/2005), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 23.02.2009 година, донесе

### ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2008 ГОДИНА

#### Член 1

Завршната сметка на Буџетот на општина за 2008 година се состои од:

Планирани	Реализирани
-----------	-------------

<b>-Вкупно приходи</b>	<b>214.560.000,00 денари</b>	<b>188.831.916,00 денари</b>	
Даночни приходи	92.494.874,00 денари	98.021.004,00 денари	
Неданочни приходи	4.090.000,00 денари	3.327.582,00 денари	
Капитални приходи	14.300.000,00 денари	902.580,00 денари	
Трансфери	25.638.754,00 денари	22.030.792,00 денари	
Дотации	51.163.600,00 денари	51.163.602,00 денари	
Приходи од самофинансирачки активности	2.402.360,00 денари	1.521.998,00 денари	
Донации	6.200.279,00 денари	5.594.225,00 денари	
Домашно задолжување	12.000.000,00 денари		
Пренесено салдо од 2006 година	6.270.133,00 денари	6.270.133,00 денари	
<b>-Вкупно расходи</b>	<b>214.560.000,00 денари</b>	<b>167.615.012,00 денари</b>	
Утврдени намени	213.660.000,00 денари	166.831.118,00 денари	
Резерви	900.000,00 денари	783.894,00 денари	
<b>-Салдо на 31-12-2008</b>		<b>21.216.904,00 денари</b>	

#### Член 2

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ од 17.510.219,00 денари се пренесува како вишок на приходи од претходната година на основниот буџет на Општина Илинден за 2009 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на наменски дотации во износ од 2.389.760,00 денари се пренесува како вишок на приходи од претходната година на буџетот на наменски дотации на Општина Илинден за 2009 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинансирачки активности во износ од 270.713,00 денари се пренесува како вишок на приходи од претходната година на буџетот на самофинансирачки активности на Општина Илинден за 2009 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации во износ од 1.046.212,00 денари се пренесува како вишок на приходи од претходната година на буџетот на донации на Општина Илинден за 2009 година.

#### Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи на Завршната сметка на Буџетот на Општина Илинден за 2008 година и во Посебниот дел по програми и основни намени по економска класификација и тоа:

**Член 4**

Во Посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Илинден за 2008 година се прикажуваат расходите по програми, подпрограми, по сметки и ставки.

**Член 5**

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Илинден за 2008 година се објавува во Службениот гласник на Општина Илинден.

Арх. Бр. 07-316/2  
23.02. 2009 година

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
**Претседател**  
**Стевче Аврамовски**

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Извршената анализа на приходите во Буџетот на општината во 2008 година, покажува извршување на приходите во износ од **188.831.916,00** денари, односно **88,0 %** од планираниот буџет.

Од остварените приходи, реализирани се вкупнио расходи за извршувањето на функциите на општината во износ од **167.615.012,00** денари, односно **88.76 %** од остварените приходи, од кој на капитални расходи отпаѓаат **39.90 %**.

Остварени приходи на сметките на општината на ден 31.12.2008 година се следните


• Буџет на општина	127.814.451,00 ден.
• Сметка за блок дотација за образование	53.197.940,00 ден.
• Сметка за донации	5.921.057,00 ден.
• Сметка за самофинансирачки активнисти	1.898.469,00 ден.
<b>ВКУПНО</b>	<b>188.831.916,00 ден.</b>

Висината на остварените приходи во Буџетот на Општина Илинден се должи на повеќе фактори меѓу кои позначително влијание имаат приходите од наплатата на даноците на имот, комунални такси и надоместокот за уредување на градежно земјиште.

Капиталните расходи се направени за инвестиции во делот на изградба на фекална канализација, изградба на спортски терени, одржување на локална патна инфраструктура, изградба и реконструкција на улици и тротоари, реконструкции во деловната зграда на општината и основните училишта, обезбедување на урбана опрема-автобуски постојки, уредување на градежно земјиште околу спортската сала во н. Илинден, изградба на детска градинка, купување на опрема и за купување на специјално возило-ровокопач во делот на надлежноста на општината за заштита и спасување од елементарни непогоди и заштита на животната средина.

Тековно оперативните расходи се однесуваат на расходи за редовно функционирање на општината, за комунална свера, спорт и рекреација, за редовно функционирање на основното образование и истите подетално се искажани во извештаите за тековно оперативни и капитални расходи по програми.

Реализацијата на приходите на буџетот на општина Илинден за 2008 година изнесуваат **188.831.916,00** денари, споредена со претходните години покажува пораст во однос на 2005 година од 641,62 %, бидејќи буџетот во 2005 година изнесуваше 29.430.358,00 денари, во 2006 година изнесуваше 63.199.936,00 денари и во 2007 изнесуваше 88.577.712,00 денари.



Завршната сметка на Буџетот на Општина Илинден за 2008 година ги покажува остварените приходи и расходи кои се движат во рамките на планираните активности и покажува позитивни финансиски движења и ефекти согласно буџетското планирање.

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
Жика Стојановски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

За прогласување на Одлука за измена и дополна на одлуката за извршување на Буџетот на Општина Илинден за 2009 година со Арх. Број 07-316/3 од 23.02.2009 година.

Се прогласува Одлуката за измена и дополна на одлуката за извршување на Буџетот на Општина Илинден за 2009 година со Арх. Број 07-316/3 од 23.02.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 23.02. 2009 година.

Архив. Број 08-396/2  
Од 24.02. 2009 год.

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002), член 23, став 5, од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа("Службен весник на Р.М." бр.61/2004 и 96/2004), член 43 од Законот за државните службеници (Сл. Весник на РМ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/04, 19/04, 69/04, 81/05, 108/05, 61/06, 36/07, 161/08 □ 06/09), Одлуката за утврдување на вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2009 година (Сл. Весник на Р.М бр. 11/09), член 7 од Законот за изменување и дополнување на законот за исплата на платите во Р.М (Сл. Весник на Р.М бр. 121/07), член 3 од Законот за дополнување на законот за плати и други надоместоци на пратениците во собранието на Р.М и другите избрани и именуван лица во Републиката (Сл. Весник на Р.М 121/07) и член 20 од Статутот на Општина Илинден ("Службен гласник на Општина Илинден бр.2/2005), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 23.02.2009 година, донесе

## **ОДЛУКА**

**за измена и дополна на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Илинден за 2009 година**

### **Член 1**

Со оваа Одлука се врши измена и дополна на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Илинден за 2009 година („Службен гласник на Општина Илинден, бр. 39/08).

### **Член 2**

Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Илинден за 2009 година членот 9 се менува и гласи:

„Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, односно бруто платите се утврдуваат за: избраните и именуваните лица појдовната основа за 1 коефициент изнесува просечно исплатената месечна бруто плата по вработен во Републиката за претходната година заклучно со 31.08.2009 година, а почнувајќи од 01.09.2009 година појдовна основа за 1 коефициент изнесува просечно исплатената месечна бруто плата по вработен во Републиката за претходната година зголемена за 10%.

За вработените кои имаат статус на државни службеници вредноста на бодот за утврдување на бруто платите изнесува 75,30 денари заклучно со 31.08.2009 година, а почнувајќи од 01.09.2009 година вредноста на бодот за платите на државните службеници изнесува 82,83 денариг.

### **Член 3**

Останатите одредби од Одлуката за извршување на Буџетот на општина Илинден за 2009 година бр. 07-2611/2 од 26.12.2008 година остануваат непроменети.

### **Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Илинден", а ќе се применува од 01.01.2009 година.

Арх.број 07-316/3  
од 23.02. 2009 година

**Совет на Општина Илинден**  
Претседател  
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

### РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за усвојување на Статут на ЈКП „Водовод“ н. Илинден со Арх. Број 07-316/4 од 23.02.2009 година.

Се прогласува Одлуката за усвојување на Статут на ЈКП „Водовод“ н. Илинден со Арх. Број 07-316/4 од 23.02.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 23.02. 2009 година.

Архив. Број 08-396/3  
Од 24.02. 2009 год.

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија (Сл. весник на Р.М бр. 38/96, 40/03, 49/06, 22/07) и член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на Р.М бр. 05/02), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.02.2009 година донесе:

## ОДЛУКА

за давање на согласност на Статутот на ЈКП Водовод, н.Илинден

### Член 1

Се дава согласност на Статутот на Јавното комунално претпријатие Водовод, н.Илинден бр. 01-9/1 од 29.01.2009 година донесен од страна на Управниот одбор на претпријатието.

### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр. 07-316/3  
Од 23.02. 2009г.

Совет на општина Илинден  
Претседател  
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

### РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Илинден“ за 2008 година бр. 01-81/1 од 04.02.2009 год. со Арх. Број 07-316/5 од 23.02.2009 година.

Се прогласува Одлуката за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Илинден“ за 2008 година бр. 01-81/1 од 04.02.2009 год. со Арх. Број 07-316/5 од 23.02.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 23.02.2009 година.

Архив. Број 08-396/4  
Од 24.02. 2009 год.

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за Јавни претпријатија (Сл.Весник на РМ бр.38/96) и член 20 точка 31 од Статутот на Општина Илинден (Сл.Гласник на Општина Илинден бр.2/05) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 23.02.2009 год. ја донесе следната:

### ОДЛУКА

за давање согласност на Извештајот  
за работата и резултатите од работењето  
на Ј.К.П. „Илинден“ за 2008 година

#### Член 1

Се дава согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на Ј.К.П. „Илинден“ за 2008 година Арх. Бр. 01-81/1 од 04.02. 2009 година што Управниот Одбор на Ј.К.П. „Илинден“ го усвои на седницата одржана на ден 06.02.2009 год.

#### Член 2

Извештајот за работа и резултатите од работењето на Ј.К.П. „Илинден“ за 2008 година е составен дел на оваа Одлука.

#### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Илинден .

Бр.07- 316/4  
Од 23.02.2009 год.

**Совет на Општина Илинден**  
Претседател  
Стевче Аврамовски с.р.



Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

### РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за давање согласност на Годишна сметка на ЈКП „Илинден“ за 2008 година бр. 01-82/1 од 04.02.2009 год. со Арх. Број 07-316/6 од 23.02.2009 година.

Се прогласува Одлуката за давање согласност на Годишна сметка на ЈКП „Илинден“ за 2008 година бр. 01-82/1 од 04.02.2009 год. со Арх. Број 07-316/6 од 23.02.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 23.02.2009 година.

Архив. Број 08-396/5  
Од 24.02. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за Јавни претпријатија (Сл. Весник на Р.М. бр. 38/96, бр.6/02 и 40/03) и чл.20 точка 29 од Статутот на Општина Илинден (Сл. Гласник на Општина Илинден бр.02/05) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 23.02.2009 год. ја донесе следната:

### ОДЛУКА

за давање согласност на Годишна сметка  
на Ј.К.П. Илинден за 2008 година

#### Член 1

Се дава согласност на Годишната сметка на Ј.К.П. Илинден за 2008 година Арх. Бр. 01-82/1 од 04.02.2009 год. усвоена од Управниот Одбор на Ј.К.П. Илинден на седницата одржана на ден 06.02.2009 година.

#### Член 2

Годишната сметка на ЈКП Илинден за 2008 год. е составен дел на оваа Одлука.

#### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Илинден.

Арх.Бр.07-316/5  
Од 23.02. 2009 год.

Совет на Општина Илинден  
Претседател  
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

### РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Илинден за ЈКП Илинден н. Илинден со Арх. Број 07-316/7 од 23.02.2009 година.

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Илинден за ЈКП Илинден н. Илинден со Арх. Број 07-316/7 од 23.02.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 23.02.2009 година.

Архив. Број 08-396/6  
Од 24.02. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 05/02) и Одлука за делегирање на вршење на комунална услуга бр. 07-281/5 од 28.06.2005 година, Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.02.2009 година донесе:

### ОДЛУКА

За одобрување на финансиски средства од Буџет на општина Илинден за ЈКП „Илинден“ н. Илинден

#### Член 1

Советот на општина Илинден одобрува од Буџетот на општина Илинден да се трансферираат финансиски средства во висина од 12.000.000 денари (кои ќе бидат исплатени на 12 месечни рати) на сметка на Јавното комунално претпријатие „Илинден“, за следната намена **Комунална услуга собирање на смет од индивидуални корисници (домаќинства).**

#### Член 2

Износот на финансиските средства кои ќе се трансферират на сметка на ЈКП „Илинден“ обезбедени се во Буџетот на општината во

ПРОГРАМА	J4	
СТАВКА	421	
ПОДСТАВКА	421 130	ѓубретарина

#### Член 3

Финансиските средства обезбедени се во Буџетот на општина Илинден согласно Програмата за одржување на јавна чистота на територија на општина Илинден за 2009 година бр. 07-2577/7 од 17.12.2008 година, донесена од Советот на општина Илинден.

#### Член 4

За реализација на оваа Одлука, Градоначалникот на општина Илинден ќе склучи договор со ЈКП „Илинден“ за вршење на комунална услуга собирање на смет во кој ќе бидат дефинирани начинот и условите на плаќање.

#### Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службен гласник на општина Илинден.

Архив. Број 07-316/6  
Од 23.02.2009 год.

Совет на Општина Илинден  
Претседател  
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

**РЕШЕНИЕ**

За прогласување на Одлука за определување назив на улица во н.м. Марино-општина Илинден со Арх. Број 07-316/8 од 23.02.2009 година.

Се прогласува Одлуката за определување назив на улица во н.м. Марино-општина Илинден со Арх. Број 07-316/8 од 23.02.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 23.02.2009 година.

Архив. Број 08-396/7  
Од 24.02. 2009 год.

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р.

Согласно член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на рМ 02/05) и член 20 точка 25 од Статутот на Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр. 2/05), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 23.02.2009 година ја донесе следната

**ОДЛУКА**  
**за определување на назив на улица**  
**во населено место Марино-општина Илинден**

**Член 1**

Во населено место Марино-Општина Илинден се определува назив на следната улица:

**Улица 537**

Улицата започнува од улица 532, а завршува кај каналот кој ја одделува од улица 500.

Улица 537 е со должина од 200 метри и граничи со Улица 526 од лева страна и улица 527 од десна страна.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен Гласник на Општина Илинден.

Арх. Број 07-316/7  
Од 23.02.2009 год.

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
Претседател  
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

За прогласување на Одлука за усвојување на Извештај за реализирани активности за период 2005година-2008 година Арх. Број 07-316/9 од 23.02.2009 година.

Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај за реализирани активности за период 2005година-2008 година Арх. Број 07-316/9 од 23.02.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 23.02. 2009 година.

Архив. Број 08-396/7  
Од 24.02. 2009 год.

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.2/2005), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 23. 02. 2009 година, донесе

### **О Д Л У К А** **за усвојување на Извештај** **за реализирани активности за период 2005година-2008 година**

#### **член 1**

Се усвојува Извештајот за реализирани активности за период 2005 година - 2008 година доставен до Совет на Општина Илинден.

#### **член 2**

Извештајот е составен дел на оваа Одлука.

#### **член 3**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Илинден.

Архив. Број 07-316/8  
Од 23. 02. 2009 год.

**Совет на Општина Илинден**  
Претседател  
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

## РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за за определување на места за истакнување на изборни плакати Арх. Број 07-316/9 од 23.02.2009 година.

Се прогласува Одлуката за за определување на места за истакнување на изборни плакати Арх. Број 07-316/9 од 23.02.2009 година.

што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 23.02. 2009 година.

Архив. Број 08-396/9  
Од 24. 02. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр. 05/02) и член 78 од Изборниот законик (Сл. весник на Р.М бр. 40/06, 136/08), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.02.2009 година донесе:

## ОДЛУКА

за определување на места за истакнување на изборни плакати

### Член 1

Со оваа Одлука се определуваат местата за истакнување на изборните плакати по повод одржување на локалните и претседателските избори закажани за 22.03.2009 година.

### Член 2

Изборни плакати без надоместок ќе се постават на огласни паноа со димензии 2м x 1м на следниве места:

#### 1. н.м Илинден

- на огласно пано на ул.9 кај паркингот на општината
- на огласно пано на ул.9 кај спортската сала “Гоце Делчев“

#### 2. н.м Кадино

- на огласно пано на ул.1 место викано “Барутница“

#### 3. н.м Бунарцик

- на огласно пано кај спортски центар “Роберт Петковски

#### 4. н.м Миладиновци

- на огласно пано кај Угостителски објект “Мацко“

**5. н.м Марино**

- на огласно пано на ул.500 кај раскрсницата “ким“

**6. н.м Мралино**

- на огласно пано спроти стоматолошката ординација

**7. н.м Ајватовци**

- на огласно пано кај последната автобуска станица

**8. н.м Бујковци**

- на огласно пано на ул.2 кај спортското игралиште

**9. н.м Мршевци**

- на огласно пано кај игралиштето

**10. н.м Бучинци**

- на огласно пано кај последната автобуска станица

**11. н.м Текија**

- на огласно пано на ул.3

**12. н.м Дељадровци**

- на огласно пано кај спортското игралиште

**Член 3**

Изборните плакати може да се поставуваат и на станбени и на други приватни објекти со претходна согласност од сопственикот на објектот

**Член 4**

Уништување на изборните плакати или лепење на плаката врз плаката на други организатори на изборната кампања е забрането.

**Член 5**

Организаторот на изборната кампања должен е во рок од 30 дена по завршување на изборите да го острани сметот од плакатите.

**Член 6**

Согласно оваа Одлука да се изготви Објава и истата да се истакне на јавни места.

**Член 7**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службен гласник на општина Илинден.

## **СОДРЖИНА**

1. Решение за прогласување на Завршна сметка на Општина Илинден за 2008 година со Арх. Број 07-316/2 од 23.02.2009 година.....стр.1
2. Завршна сметка на Општина Илинден за 2008 година со Арх. Број 07-316/2 од 23.02.2009 година.....стр.1
3. Решение за прогласување на Одлука за измена и дополна на одлуката за извршување на Буџетот на Општина Илинден за 2009 година со Арх. Број 07-316/3 од 23.02.2009 година.....стр.21
4. Одлука за измена и дополна на одлуката за извршување на Буџетот на Општина Илинден за 2009 година со Арх. Број 07-316/3 од 23.02.2009 година.....стр.21
5. Решение за прогласување на Одлука за усвојување на Статут на ЈКП „Водовод“ н. Илинден со Арх. Број 07-316/4 од 23.02.2009 година.....стр.22
6. Одлука за усвојување на Статут на ЈКП „Водовод“ н. Илинден со Арх. Број 07-316/4 од 23.02.2009 година.....стр.22
7. Решение за прогласување на Одлука за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Илинден“за 2008 година бр. 01-81/1 од 04.02.2009 год. со Арх. Број 07-316/5 од 23.02.2009 година.....стр.23
8. Одлука за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Илинден“за 2008 година бр. 01-81/1 од 04.02.2009 год. со Арх. Број 07-316/5 од 23.02.2009 година. ....стр.23
9. Решение за прогласување на Одлука за давање согласност на Годишна сметка на ЈКП „Илинден“за 2008 година бр. 01-82/1 од 04.02.2009 год. со Арх. Број 07-316/6 од 23.02.2009 година. ....стр.24
10. Одлука за давање согласност на Годишна сметка на ЈКП „Илинден“за 2008 година бр. 01-82/1 од 04.02.2009 год. со Арх. Број 07-316/6 од 23.02.2009 година. ....стр.24
11. Решение за прогласување на Одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Илинден за ЈКП Илинден н. Илинден со Арх. Број 07-316/7 од 23.02.2009 година.....стр.25
12. Одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Илинден за ЈКП Илинден н. Илинден со Арх. Број 07-316/7 од 23.02.2009 година.....стр.25
13. Решение за прогласување на Одлука за определување назив на улица во н.м. Марино-општина Илинден со Арх. Број 07-316/8 од 23.02.2009 година.....стр.26
14. Одлука за определување назив на улица во н.м. Марино-општина Илинден со Арх. Број 07-316/8 од 23.02.2009 година.....стр.26

15. Решение за прогласување на Одлука за усвојување на Извештај за реализирани активности за период 2005година-2008 година Арх. Број 07-316/9 од 23.02.2009 година.....стр.27
16. Одлука за усвојување на Извештај за реализирани активности за период 2005година-2008 година Арх. Број 07-316/9 од 23.02.2009 година.....стр.27
17. Решение за прогласување на Одлука за за определување на места за истакнување на изборни плакати Арх. Број 07-316/9 од 23.02.2009 година.....стр.28
18. Одлука за за определување на места за истакнување на изборни плакати со Арх. Број 07-316/9 од 23.02.2009 година.....стр.28